



Република Северна Македонија

**Министерство за одбрана**

---

**ТЕХНИЧКИ ДИЈАЛОГ**

Заради спроведување на технички дијалог согласно член 43 став 2 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17, 83/18) во прилог е дадена тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор, за набавка на Летна алпинистичка опрема

Постапката ќе се спроведе како Отворена постапка со користење на електронски средства. Проценетата вредност е дадена во техничката спецификација од тендерската документација.

Согласно член 43, став 2 од Законот за јавни набавки, сите заинтересирани економските оператори може да дадат свои предлози и коментари на објавената тендерска документација.

Заинтересираните економски оператори можат да ги дадат своите предлози и коментари на следната електронска адреса [nenad.inadeski@morm.gov.mk](mailto:nenad.inadeski@morm.gov.mk) во период на достапноста на тендерската документација на ЕСЈН.

Изработил: Ненад Инадески  
Контролирал: Бујар Мустафаи  
Согласен: полк. Бојанчо Апостоловски

СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКА  
раководител  
Бранкица Гацова

Скопје, Март 2019 година



Република Северна Македонија

**Министерство за одбрана**

СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКА

**ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА**

Почитувани,

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**, со седиште на ул: “Орце Николов” бр.116, телефон: 3283-022, факс: 3283-025, електронска адреса: [nabavki@morm.gov.mk](mailto:nabavki@morm.gov.mk), контакт лице на телефон 328-3217, има потреба од набавка на Летна алпинистичка опрема

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка, која ќе се заврши со спроведување на електронска аукција како последна фаза во отворената постапка, во согласност со член 21 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 165/17, 83/18), за што објави **оглас број 18/3- /**

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ часот (по локално време) исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во “Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на истата веб адреса во делот “Економски оператори”.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка, модел на договор, изјава за сериозност на понудата, изјава за независна понуда и образец на понудата составен од општ дел и листа на цени.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат<sup>1</sup>. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите ќе биде јавно, по електронски пат преку ЕСЈН на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот.

Однапред благодариме на соработката.

<sup>1</sup> Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

# I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

### 1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

- „Договор за јавна набавка“ е договор од финансиски интерес склучен во писмена форма меѓу договорниот орган од една страна и носителот на набавката од друга страна, а чиј предмет е испорака на стоките кои претставуваат предмет на договорот;
- „Постапка за доделување на договор за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или стекнување на стоки;
- „Отворена постапка“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе понуда;
- „Електронска аукција“ е повторлив процес на негативно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени или да подобрат одредени елементи од понудата, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;
- „Тендерска документација“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество, односно понудата;
- „Техничка спецификација“ е збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект кои стоките, услугите или работите предмет на договорот за јавна набавка треба да ги задоволат;
- „Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група на такви лица кои на пазарот нуди стоки, услуги или работи;
- „Поврзан економски оператор“ е економски оператор:
  - врз кој економскиот оператор со кој е поврзан има доминантно влијание,
  - кој има доминантно влијание врз економскиот оператор со кој е поврзан или

- кој заедно со економскиот оператор со кој е поврзан е предмет на доминантно влијание од страна на трет субјект;
- „Доминантно влијание“ е кога:
  - едниот економски оператор директно или индиректно е сопственик на повеќе од половина од капиталот во другиот економски оператор и на тој начин го контролира мнозинството гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот економски оператор и може да назначи повеќе од половина членови во органите на управување или во надзорниот одбор на другиот економски оператор или
  - постои роднинска поврзаност помеѓу основачите на двата економски оператори до втор степен;
- „Понудувач“ е секој економски оператор кој поднел понуда;
- „Понуда“ е предлог од понудувачот изготвен врз основа на тендерската документација и претставува основа за доделување на договорот за јавна набавка;
- „Техничка понуда“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од тендерската документација;
- „Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој се содржани понудените цени согласно со условите од тендерската документација;
- „Алтернативна понуда“ е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската документација;
- „Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
- „Евалуација на понуда“ е оцена на поднесена понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка;
- „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;

- „Соодветна понуда“ е прифатлива понуда која е во рамки на износот што го утврдил договорниот орган со одлуката за јавна набавка или што може да го дообезбеди согласно со член 28 став (4) од Законот за јавните набавки;
- „Одговорно лице“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице, односно лице овластено од него;
- „Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и чување на податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
- „Електронски систем за јавни набавки“ е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;
- „Писмено или во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува.
- „Вишоци на работи“ се количества на изведени работи што ги преминуваат договорените количества на работи согласно описот од предметот и пресметката;
- „Кусоци на работи“ се негативни отстапувања на изведените работи во однос на договорените количества на работи согласно описот од предметот и пресметката;
- „Непредвидени работи“ се оние работи што со договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат заради пропусти и недостатоци во проектот утврдени од надзорниот орган и од проектантот, како и заради други работи утврдени со закон;
- „Дополнителни работи“ се оние работи што не се договорени, а договорниот орган бара да се изведат;

„Профил на економски оператор“ е функционалност на Електронскиот систем за јавни набавки со која се олеснува докажувањето на исполнетоста на одредени критериуми за утврдување способност од страна на регистрираните економски оператори.

## **1.2 Договорен орган**

**1.2.1 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**, со седиште на ул: “Орце Николов” бр.116 – Скопје- Сектор за логистика ул Илинденска бб, телефон за контакт: 328-3217, факс: 3283-025, електронска адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Ненад Инадески, тел.02/328-3217, факс 02/328-3025, електронска адреса [nenad.inadeski@morm.gov.mk](mailto:nenad.inadeski@morm.gov.mk).

## **1.3 Предмет на договорот за јавна набавка**

1.3.1 Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на Летна алпинистичка опрема по вид и количина наведени во техничките спецификации во прилог на оваа тендерската документација.

1.3.2 Предметот на договорот е делив на делови како што е дефинирано во техничките спецификации и тоа:

**Дел 1** – Летна алпинистичка опрема

**Дел 2** – Чизми и патики за алпинизам

Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за двата од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка.

## **1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка**

1.4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на отворена постапка, која ќе заврши со електронска аукција со претходно спроведување на технички дијалог како последна фаза во постапката.

1.4.2 Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.4.3 Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН<sup>2</sup>, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја

---

доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

1.4.4 Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

**Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.**

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата, интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

## **1.5 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка**

1.5.1 Оваа постапка ќе заврши со доделување на договор за јавна набавка.

1.5.2 Оваа постапка ќе заврши со спроведување на електронска аукција.

## **1.6 Применливи прописи**

1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 120/16; 165/17; 27/16; 83/18) и донесените подзаконски акти.

1.6.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови и заштитата при работа како и прописите кои се однесуваат на предметот на набавка. Сите прописи може да се најдат во

соодветните изданија на Службен весник на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа).

## **1.7 Извор на средства**

1.7.1 Средствата за реализација на договорот за јавна набавка кој е предмет на оваа постапка се обезбедени од Буџетот на РСМ и финансискиот план на Министерството за одбрана.

## **1.8 Право на учество**

1.8.1 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.8.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.8.3 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.8.4 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој во име на групата економските оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.8.5 Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.



НАПОМЕНА: Во моментот на поднесување на групна понуда, најмалку носителот на групата треба да биде регистриран на ЕСЈН.<sup>3</sup>

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

1.8.6 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.8.7 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.8.8 Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите. Во спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од Законот за јавните набавки, без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како подизведувачи или не.

1.8.9 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

1.8.10 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

---

<sup>3</sup> Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

## **1.9 Трошоци за поднесување на понуда**

1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

## **1.10 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка**

1.10.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Со оглед на тоа дека конкретнава постапка завршува со спроведување на електронска аукција нема да се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

1.10.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 41/08).

## **1.11 Спречување на судир на интереси**

1.11.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.11.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.11.3 Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.11.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

1.11.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.

## **1.12 Начин на комуникација**

1.12.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ЕЦЈН (<https://www.e->

pubavki.gov.mk). Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.12.2 Понудата и придружната документација се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН, освен во случаите од точка 2.1.2 и 4.6.3.

1.12.3 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.8. од Инструкциите за понудувачите.

1.12.4 Начинот на поднесување на понудата е утврден во тендерската документација.

### **1.13 Информации од доверлив карактер**

1.13.1 Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично). За таа цел, економскиот оператор треба да направи листа на доверливи информации со користење на Образецот на листа на доверливи информации во прилог на оваа тендерска документација, и истата да ја достави заедно со својата понуда.

1.13.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

1.13.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден случај.

## **2. СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ**

### **2.1 Начин на докажување на способноста**

2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,

2.1.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма. Економскиот оператор може да го користи профилот на економски оператор на ЕСЈН за докажување на одредени критериуми за утврдување способност што ги овозможува ЕСЈН. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се

преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Документација во нестандартен формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до крајниот рок на отварање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од 5 (пет) работни дена.

2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во електронска форма преку ЕСЈН, со прикачување на документот со појаснувањето или дополнувањето во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи" во рок од 5 (пет) работни дена, сметано од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

2.1.6 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

## **2.2 Лична состојба**

2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од потточка 2.2.2 ја изготвува во електронска форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

2.2.4 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 5 и 6 од потточка 2.2.2, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

2.2.5 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

2.2.6 Потврдата од алинеја 7 од потточка 2.2.2 ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

### **2.3 Способност за вршење на професионална дејност**

2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

## **3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **3.1 Појаснување на тендерската документација**

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 6 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

## **3.2 Измена и дополнување на тендерската документација**

3.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 6 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

## **4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

### **4.1 Содржина на понудата**

4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација во електронска форма и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда составен од општиот дел, техничка понуда и финансиска понуда со листа на цени;
- документи за утврдување на личната состојба наведени во подточка 2.2.2 од тендерската документација;
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.3 од тендерската документација;
- парафиран модел на договор;
- изјава за сериозност на понудата
- изјава за независна понуда и
- договор за групна понуда /само за група на економски оператори/;

4.1.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација. Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа

тендерска документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација ќе биде отфрлена како неприфатлива.

4.1.3 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

## **4.2 Јазик на понудата**

4.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик.

4.2.2 При изразување на цената со букви, странскиот економски оператор во делот на понудата може да се послужи со англиски јазик.

4.2.3 Печатената литература може да биде и на друг јазик. Договорниот орган го задржува правото во фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да изврши превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.

## **4.3 Цена на понудата**

4.3.1 Економскиот оператор во листата на цени и рокови на испорака ја внесува цената за секој дел поединечно, заедно со рокот на испорака.

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

4.3.3 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. *(Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.)*

4.3.4 Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено кои се причините



за таквата цена во рок од 5 дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

#### **4.4 Валута на понудата**

4.4.1 Цената на понудата се изразува во денари.

#### **4.5 Период на важност на понудата**

4.5.1 Периодот на важност на понудата ќе изнесува 160 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

#### **4.6 Изјава за сериозност на понудата**

4.6.1 Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со исклучување од натамошната постапка и издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.6.2 За објавувањето на негативната референца договорниот орган ќе одлучи со одлуката за избор или за поништување на постапката, а истата ќе биде објавена во рок од 3 (три) работни дена од денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

##### **4.6.3 Изјава за независна понуда**

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

**При поднесување на групна понуда секој од членовите на групата доставува потпишана изјава за независна понуда.**

**Изјавата за независна понуда не може дополнително да се достави по рокот за поднесување на понудите.**

#### **4.7 Форма и потпишување на понудата**

4.7.1 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот “Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот “Документи”.

4.7.2 Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати: Понуда се потпишува електронски со употреба на дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати во Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање.

Странски економски оператор може електронски да ја потпише понудата со употреба на квалификуван дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати со седиште во Европска унија.

Во случај на употреба на квалификуван сертификат издаден од издавач со седиште во трета земја, сертификатот може да се смета за валиден доколку е исполнет еден од следните 3 услова:

- Издавачот ги исполнува условите за квалификуван сертификат пропишани со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.34/01, 6/02 и 98/08) и е доброволно акредитиран во Европската унија или

- Регистриран домашен издавач гарантира за странскиот сертификат како да го издал самиот или
- Така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен договор склучен помеѓу Република Северна Македонија и друга земја или меѓународна организација.

Комисијата го задржува правото доколку во текот на евалуацијата се посомнева во валидноста на употребениот сертификат или издавачот на сертификати да побара дополнителни информации или документи со кои ќе се

докаже валидноста на сертификатот. За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите,

Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се составен дел на понуда (финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба да биде овластениот потписник на економскиот оператор или лице ополномоштено од овластениот потписник.

Полномоштото ќе се смета за валидно доколку е приложено во:

- а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот или
- б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво овластување за потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални недостатоци.

#### **4.8 Начин на доставување на понудата и придружната документација**

4.8.1 Договорниот орган може да прифати и понуда од економски оператор кој не ја презел тендерската документација преку ЕСЈН, но не е обврзан евентуално направените измени и дополнувања на тендерската документација да ги доставува и до тие економски оператори.

4.8.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

#### **4.9 Краен рок и место за поднесување на понудите**

4.9.1 Краен рок за доставување на понудите е \_\_\_\_\_ дена 2019 година, во ?? часот.

4.9.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.  
за Оглас бр. \_\_\_\_\_

4.9.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

#### **4.10 Алтернативни понуди**

4.10.1 Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се дозволени алтернативни понуди.

#### **4.11 Измена, замена и повлекување на понудата**

4.11.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во точка 4.9.

4.11.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите се спроведуваат преку ЕСЈН во модулот „Поднеси понуда“, со додавање на нови документи, бришење на веќе поднесени документи или целосно повлекување на понудата .

4.11.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.9.

4.11.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе резултира со издавање на негативна референца согласно точка 4.6.1.

## **5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ**

### **5.1 Отворање на понудите**

5.1.1 На јавното отворање на понудите може да присуствува секое заинтересирано лице.

5.1.2 Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во постапката на јавно отворање на понудите со давање на свои забелешки во записникот од отворањето на понудите.

5.1.3 Овластените претставници на економските оператори на јавното отворање мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор. Сите овластени претставници на економските оператори, присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.

5.1.4 Јавното отворање ќе се одржи на                      2019 година, во ,?? часот, во МО-Сектор за логистика, ул.„Илинденска“ бб (Регрутен центар) Скопје во сала за состаноци.

5.1.5 Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки и тоа: една по една, со читање на името на економскиот оператор, при што се констатира дали понудите се доставени според точка 4.8 од тендерската документација и дали се електронски потпишани, а потоа се пристапува кон читање на понудите по истиот редослед по кој тие се отворени, освен понудите, кои согласно Законот за јавните набавки, се исклучуваат од натамошната постапка. После тоа се пристапува кон читање на цените на понудата, вклучувајќи какви било попусти и постоењето на гаранција на понудата. Само попустите кои се прочитани на јавното отворање на понудата ќе се разгледуваат при евалуацијата на понудите. Ниту една понуда нема да биде отфрлена на отворањето на понудите.

5.1.6 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5.1.7 Во текот на отворањето на понудите се води записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 154/07).

## **5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите**

5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

## **5.3 Исправка на аритметички грешки**

5.3.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови.
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

5.3.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

5.3.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

## **6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

### **6.1 Доделување на договорот за јавна набавка**

6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

6.1.2 Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата .

6.1.3 Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

6.1.4 Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

6.1.5 По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата). По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, избраниот понудувач ќе има обврска да го распредели намалениот износ на вкупната цена во споредба со првично понудената вкупна цена во рамки на ставките кои се составен дел на предметот на набавка.

## **6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

6.2.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

6.2.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од спроведената постапка, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

## **6.3 Правна заштита**

6.3.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на

договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција во однос на утврдување на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните понуди се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

6.3.2 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,
- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на постапката или други одлуки на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,
- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице.

6.3.3 Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.

6.3.4 Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република Северна Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

6.3.5 Жалбата се изјавува до Државната комисија. Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до договорниот орган и до Државната комисија. Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на поднесување. Во случај на лично поднесување на жалбата договорниот орган е должен да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.

6.3.6 Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,
- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,
- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или
- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

6.3.7 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.

#### **6.4 Склучување на договорот за јавна набавка**

6.4.1 Договорниот орган ќе го достави договорот за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во 6 примероци на потпишување.

6.4.2 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише договорот за јавна набавка во рок од 5 дена од денот на добивање на договорот и истиот да му го врати на договорниот орган. Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од договорот откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.

6.4.3 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот утврден во точка 6.4.2 од тендерската документација, договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на договорот и да објави негативна референца.

## **7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

### **7.1 Начин на плаќање**

7.1.1 Се предвидува следниов начин на плаќање: вирмански во рок до 30 дена по доставена фактура и записник за извршена испорака на средствата. Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков



од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

## **7.2 Рок и место на испорака**

7.2.1 Местото на испорака е наведено во техничките спецификации. Избраниот понудувач се обврзува предметот на договорот за јавна набавка да го испорача на крајните корисници на договорниот орган во рок наведен во техничка спецификација и по доставено писмено известување дека е спремен за испорака на количина .

Рокот и местото на испорака се задолжителни. Секоја понуда која содржи рок и место на испорака поинакови од тие утврдени во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

## **7.3 Разлики во цена (корекција на цени)**

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

## **7.4 Авансно плаќање**

7.4.1 За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

## **7.5 Гаранција за квалитетно извршување на договорот**

7.5.1 Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 5% од вредноста на договорот.

7.5.2 Гаранцијата од точка 7.5.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

7.5.3 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

7.5.4 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

7.5.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

7.5.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, по потпишување на договорот во рок од 7 дена по потпишување на договорот. Договорот ќе стапи во сила со денот на доставување на банкарска гаранција кај договорниот орган.

7.5.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт од точка 1.2.2 од тендерската документација.

7.5.8 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

7.5.9 Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

7.5.10 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

## **8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА**

8.1 Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон,

- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,

- не е поднесена ниту една соодветна понуда во постапката каде што предметот на договорот е оформен во единствен дел, како и во постапките каде што предметот на договорот е оформен во повеќе делови и каде што може да се утврди соодветноста на понудите,

- се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди,

- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,

- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,

- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци, до моментот на отворање на понудите,

- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган,

- договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон или

- избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот.

## **9. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

9.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечното одлучување за избор или за поништување на постапката.

## II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет на договорот за јавна набавка е Летна алпинистичка опрема вид и количина наведени во Спецификациите Дел бр. 1 и Дел бр. 2

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ДЕЛ 1

Р.б	Назив	Единица мерка	колич.
1.	<p>Јаже динамичко (Dynamic rope)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.8 мм - 10,5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 60 м;</li> <li>- Материјал: полиамид, најлон или адекватен;</li> <li>- Елонгација динамичка (Ед): Ед ≈ 30 %;</li> <li>- Елонгација статичка (Ес): Ес ≈ 5 %;</li> <li>- Тежина по метар (М): М &lt; 75 г/м;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: EN 892, UIAA 101 или меѓународно признат</p>	п-че	36
2.	<p>Јаже полустатичко 10,5 мм, 60 м (Half-Static rope 10,5 mm, 60 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 10,5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 60 м;</li> <li>- Материјал: полиестер, полиамид, најлон или адекватен;</li> <li>- Елонгација статичка (Ес): Ес ≈ 2,5 - 4 %;</li> <li>- Тежина по метар (М): М &lt; 75 г/м;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	72
3.	<p>Јаже статичко 10,5-12,5 мм, 100 м (Static rope 10,5-12,5 mm, 100 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 10,5 мм - 12,5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 100 м;</li> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Тежина по метар (М): М &lt; 105 г/м;</li> </ul>	п-че	18

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Елонгација статичка (Ес): <math>E_s \approx 1 - 4 \%</math>;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, ЕАС или меѓународно признат.</li> </ul>		
4.	<p>Јаже помошно 7 мм, 10 м (Accessory cords 7 mm, 10 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 7 мм;</li> <li>- Должина: минимум 10 м;</li> <li>- Тежина по метар (М): <math>M &lt; 40</math> г/м;</li> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 564, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	78
5.	<p>Јаже помошно 10 мм, 5 м (Accessory cords 10 mm, 5 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.5 мм - 10.5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 5 м;</li> <li>- Тежина по метар (М): <math>M &lt; 80</math> г/м;</li> <li>- Материјал: полиестер, полиамид, најлон или адекватен;</li> <li>- Елонгација статичка (Ес): <math>E_s \approx 2 - 4 \%</math>;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, ЕАС или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	59
6.	<p>Помошно јаже за обезбедување (Зипер) (Progression lanyard)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.5 мм - 10.5 мм;</li> <li>- Должина на едниот крај: 30 см - 80 см;</li> <li>- Должина на другиот крај: 60 см - 90 см;</li> <li>- Материјал: полиамид, најлон или адекватен;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 354, или ЕАС или меѓународно признат</p>	п-че	79
7.	<p>Лента, гуртна (Sling, Webbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кинење -носивост (Н): <math>N &gt; 20</math> КН;</li> <li>- Должина (д): <math>1.2 \text{ м} &lt; d &lt; 2 \text{ м}</math>;</li> <li>- Тежина по метар (М): <math>M &lt; 150</math> г/м;</li> </ul>	п-че	158

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 566, CE EN 795 B, или EAC или меѓународно признат.</li> </ul>		
8.	<p>Карабин обичен, незаклучувачки (Non locking gate, carabiner)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (H): 23 КН &lt; H &lt; 25 КН;</li> <li>- Отвор на врата - капацитет(K): K &gt; 20 мм;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12275 type B, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	268
9.	<p>Карабин заклучувачки, голем (Locking gate carabiner, big)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (H): 24 КН &lt; H &lt; 35 КН;</li> <li>- Тежина (M): M &lt; 85 г;</li> <li>- Заклучувачки систем: SCREW-LOCK;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, EAC, или NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	384
10.	<p>Карабин самозаклучувачки, голем (Self locking gate carabiner, big)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (H): 23 КН &lt; H &lt; 35 КН;</li> <li>- Тежина (M): M &lt; 90 г;</li> <li>- Заклучувачки систем: TRIACT-LOCK или TWIST-LOCK;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, CE EN 12275 type H, EAC, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	175
11.	<p>Карабин челичен заклучувачки 12 мм (Locking gate steel carabiner 12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (H):</li> </ul>	п-че	54

	<p>35 КН &lt; Н &lt; 55 КН;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заклучувачки систем: SCREW-LOCK;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 300 г;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC или меѓународно признат.</li> </ul>		
12.	<p>Макара единечна - метална (Single Rock Climbing Pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): Н &gt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 400 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 12278 или меѓународно признат</p>	п-че	18
13.	<p>Макара дупла - метална (Double Rock Climbing Pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): Н &gt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 600 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12278 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	18
14.	<p>Алатка за обезбедување при кревање (Progress capture pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): Н &gt; 10 КН;</li> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 7,5 мм &lt; Д &lt; 13 мм;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 567, UIAA или меѓународно признат</p>	п-че	79
15.	<p>Алатка за обезбедување при кревање -Reverso (Multipurpose belay/rappel device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 7,5 мм &lt; Д &lt; 11 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 100 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul>	п-че	79

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификат/стандард: EN 15151-2, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>		
16.	<p>Алатка за спуштање и обезбедување при качување-Grigri (Belay device with assisted braking)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: <math>8,9 \text{ мм} &lt; Д &lt; 11 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>М &lt; 300 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 15151-1, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	64
17.	<p>Качувалка рачна (Ergonomic handled ascender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: <math>8 \text{ мм} &lt; Д &lt; 15 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>М &lt; 300 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	49
18.	<p>Индустриска алатка за подигање и спуштање - I'Ds (Compact self-braking descender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: <math>10 \text{ мм} &lt; Д &lt; 12 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>М &lt; 700 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: ): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC.или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	26
19.	<p>Повеќенаменска шепа (Paw Rigging plate - M)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>35 \text{ кН} &lt; Н &lt; 55 \text{ кН}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>М &lt; 500 \text{ г}</math>;</li> </ul>	п-че	25



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE, NFPA 1983 General Use или меѓународно признат.</li> </ul>		
20.	<p>Експреси-комплекти - 2 карабини со платнет продолжеток (Quickdraws)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 карабини со платнет продолжеток;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 20 КН &lt; Н &lt; 35 КН;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12275, EN 566 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	245
21.	<p>Клин експанзионен 10 мм - 12 мм (Rock Climbing Stainless Steel Anchor Set Hanger Expansion Bolt Hanger Piton 10-12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дијаметар на клин (Д): 10 мм &lt; Д &lt; 12 мм;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 15 КН &lt; Н &lt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 150 г;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 959 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	245
22.	<p>Алка сигурносна, алпинистичка (за анкер) Climbing Anchor Bolt Hanger Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дијаметар (Д): 10 мм &lt; Д &lt; 12 мм;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 15 КН &lt; Н &lt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 100 г;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 795 А, EN 959 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	90
23.	<p>Спушталка (Stop Desender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 8 мм &lt; Д &lt; 14 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 500 г;</li> </ul>	п-че	8

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Минимално влечење товар: 100 кг;</li> <li>- Материјал:алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 341 или меѓународно признат.</li> </ul>		
24.	<p>Фаќалка шестоаголна (Climbing, mount. hexcentric, nuts)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кинење -носивост (H): H &gt; 6 КН;</li> <li>- Тежина (M): 25 г &lt; M &lt; 200 г;</li> <li>- Материјал:алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 12270 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	18
25.	<p>Блокери (Rope Grab Protect)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 8 мм &lt; Д &lt; 14 мм;</li> <li>- Тежина (M): M &lt; 300 г;</li> <li>- Материјал:челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 12841, EN 567 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	18
26.	<p>Појас алпинистички, целосен (Full body harness climbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Носивост: минимум 250 кг;</li> <li>- Тежина (M): M &lt; 900 г;</li> <li>- Материјал: Зајакнат полиестер или адекватен, водоотпорен и издржлив;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12277, UIAA 105 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	79
27.	<p>Појас алпинистички, полупојас (Half body harness climbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Носивост: минимум 250 кг;</li> <li>- Тежина (M): M &lt; 900 г;</li> <li>- Материјал: Зајакнат полиестер или адекватен, водоотпорен и издржлив;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12277, CE EN 358 или</li> </ul>	п-че	79

	меѓународно признат.		
28.	<p>Наглавна светилка (Headlamp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: пластика, алуминиум или адекватен;</li> <li>- Напојување со ААА батерии од 1.5 В;</li> <li>- Да е опремена со ЛЕД диоди;</li> <li>- Да има адаптер за поставување на глава/шлем.</li> </ul>	п-че	79
29.	<p>Шлем алпинистички (Helmet alpinistic)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: трвда пластика или адекватен;</li> <li>- Отпорен на механички удар на карпи или на пад;</li> <li>- Да има амортизирачки перничина или ленти на внатрешната страна;</li> <li>- Да има систем за закопчување;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 500 г;</li> <li>- Да не е балистички.</li> </ul>	п-че	79
30.	<p>Ракавици алпинистички (Alpine leather gloves-rappelling)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: кожа или комбинација со кожа;</li> <li>- Отпорни на температура и водоотпорни;</li> <li>- Да заштитуваат од триење на јаже и механички повреди.</li> </ul>	п-че	187
31.	<p>Носилка за спасување-платнена (Rescuer canvas mattress)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: зајакнат полиуретански или адекватен композитен материјал;</li> <li>- Да овозможува брзо и ефикасно фиксирање на тело;</li> <li>- Да поседува систем она каиши за фиксирање;</li> <li>- Должина: мин. 1.8 м;</li> <li>- Ширина: мин. 0.70 м.</li> </ul>	п-че	2
32.	<p>Носилка за спасување-метална (Rescue sled - metal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul>	п-че	2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Да има мин. 4 каиши за фиксирање и 4 каиши за извлекување;</li> <li>- Должина на каиши за извлекување: мин. 1.5 м;</li> <li>- Должина на корпа: мин. 2 м;</li> <li>- Ширина на корпа: мин. 0.55 м.</li> </ul>		
33.	<p>Витло ПП за спасување луѓе (Fibre-Rope Winch)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работно оптеретување Максимум 250 кг на товар за влечење;</li> <li>- Максимално испитано оптеретување од 2000 кг.</li> <li>- Дијаметар за користење на јаже: од 10.5 мм до 11мм;</li> <li>- Пренослива торба и монтажна рачка за повлекување товар;</li> <li>- Високо цврста алуминиумска легура како основа на телото со монтажна поддршка на системот за блокирање и влечење и барабан со вградени запчаници и лагери од бронза.</li> </ul>	п-че	2
34.	<p>Дупчалка батериска (Optimum Hammer drilling range)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Јачина: 36 Волти / 850 вртежи во минута во режим на дупчење со чекан.</li> <li>- Да има 3 режима на работа: чекан, дупчење со чекан и дупчење без чекан;</li> <li>- Да поседува систем за одстранување на прашина;</li> <li>- Батерија: Литиум.</li> </ul>	п-че	2
35.	<p>Батерија резервна за дупчалка (Hilti Lilon battery)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Батерија: Литиум 36 Волти;</li> <li>- Да биде оригинална или компатибилна за дупчалката.</li> </ul>	п-че	2
36.	<p>Бургија видија Ф (10-12 мм) гарнитура (Hammer drill bits 10-12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: да овозможува ефикасно бушење во зајакнат бетон, карпи и сл.</li> <li>- Конекција: стандардна ТЕ-С</li> </ul>	п-че	7

	<p>(SDS Plus) и компатибилна со дупчалката;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Број на жлебови: 4 (четири);</li> <li>- Димензии: 10 мм - 12 мм.</li> </ul>		
37.	<p>Вреќа за спиење (трослојна) (Modular Sleep System (MSS))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: Трослоен GORE-TEX или адекватен материјал;</li> <li>- Да биде водоотпорна и обезбедува заштита од ветар;</li> <li>- Димензии: според ЕУ или УСА стандарди;</li> </ul>	п-че	119
38.	<p>Подметач (Self inflating air pad.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Должина: 1.8 м - 2 м (20"-25");</li> <li>- Ширина: 500 мм - 640 мм (20"-25");</li> <li>- Дебелина: 38 мм - 51 мм (1.5"- 2").</li> </ul>	п-че	119
39.	<p>Торбица за јажиња (Rope Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Капацитет: мин. 20 литри.</li> </ul>	п-че	35
40.	<p>Ранец планинарски, 35 литри (35L Outdoor Backpack Mountaineering Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капацитет 35 литри;</li> <li>- Водоотпорен со појачани прерамки за носење;</li> <li>- Облоги на прерамките и појасниот дел со перфорирана пена;</li> <li>- Дополнителни внатрешни и надворешни џебови</li> <li>- Да има дополнителни точки за прицврстување и рамка за грб.</li> </ul>	п-че	45
41.	<p>Ранец планинарски, 50 литри (50L Outdoor Backpack Mountaineering Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капацитет 50 литри;</li> <li>- Водоотпорен со појачани прерамки за носење;</li> <li>- Облоги на прерамките и појасниот дел со перфорирана пена;</li> <li>- Дополнителни внатрешни и надворешни џебови;</li> <li>- Дополнителни точки за</li> </ul>	п-че	35

	прицврстување и рамка за грб.		
	<b>Вкупна проценета вредност без ДДВ е 9.915,677,96 денари</b>		

1. Квалитативен прием на средствата ќе врши трочлена комисија составена од: претставник од ОКК и Сектор за логистика и претставник од крајниот корисник ВП 2990 Скопје
2. Квантитативен прием на средствата ВП 2990 Скопје
3. Време на испорака максимум 4 месеци од случување на договор
4. Место на испорака ВП 2990 Скопје
5. Фактурата ја плаќа ВП 2803/50 Скопје
6. Начин на испорака : Еднократно
7. Пакување-амбалажа на материјалните средства: Пакувањето и амбалажата на средствата да бидат според стандардите на производителот, а обележувањето да биде на македонски и/или англиски јазик.

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ДЕЛ 2

Р.б	Назив	Единица мерка	колич.
1	<p>Чизми и патики алпинистички</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Чизми алпинистички (Mountaineering Boots): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: GORE-TEX и кожа, долен дел вибрам ѓон;</li> <li>- Да бидат со систем за врзување на класични врвци (без патент);</li> <li>- Полувисоки со меки перничина за заштита на зглоб.</li> <li>- Големина: 40 <u>6</u> пар., 41 <u>12</u> пар., 42 <u>33</u> пар., 43 <u>43</u> пар., 44 <u>25</u> пар.</li> </ul> </li> <li>- Патии, алпинистички (Alpine snickers / Climbing shoes): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал комбинација на кожа и синтетика и долен дел вибрам ѓон;</li> <li>- Големина: 40 <u>5</u> пар., 41 <u>7</u> пар., 42 <u>20</u> пар., 43 <u>22</u> пар., 44 <u>10</u> пар.</li> </ul> </li> </ul>	п-че	183
	<b>Вкупна проценета вредност без ДДВ е 2.796.186,44 денари</b>		

1. Квалитативен прием на средствата ќе врши трочлена комисија составена од: претставник од ОКК и Сектор за логистика и претставник од крајниот корисник ВП 2990 Скопје
2. Квантитативен прием на средствата ВП 2990 Скопје
3. Време на испорака максимум 4 месеци од случување на договор
4. Место на испорака ВП 2990 Скопје
5. Фактурата ја плаќа ВП 2803/50 Скопје
6. Начин на испорака : Еднократно
7. Пакување-амбалажа на материјалните средства: Пакувањето и амбалажата на средствата да бидат според стандардите на производителот, а обележувањето да биде на македонски и/или англиски јазик.

### **III. МОДЕЛ НА ДОГОВОР**

Склучен во Скопје, на ден \_\_\_\_\_ година, помеѓу:

#### **ДОГОВОРЕН ОРГАН:МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,**

ул. „Илинденска“ бб, телефон 02/3283-3022, телефонфакс 328-3025, претставувано од (во натамошниот текст: договорен орган)

#### **НОСИТЕЛ НА НАБАВКА:**

(во натамошниот текст: носител на набавка)

#### **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**

##### **Член 1**

Со овој Договор се утврдуваат правата и обврските на договорните страни по спроведена постапка со Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.18/3- \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година за јавна набавка на Летна алпинистичка опрема и Чизми и патики алпинистички по вид и количина наведени во техничките спецификациите од тендерската документација, техничката и финансната понуда како и изјавата за техничка понуда за Дел 1 од постапката кои се составен дел на овој Договор.

#### **ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ**

##### **Член 2**

Цените на средствата, по видови се наведени во Техничките спецификации во Прилог на овој Договор.

Вкупната вредност на овој Договор со корегирани цени по Е-аукција кои се составен дел на Договорот без пресметан ДДВ изнесува \_\_\_\_\_ денари, ДДВ во износ од \_\_\_\_\_ односно вкупна вредност со пресметан ДДВ изнесува \_\_\_\_\_ денари, франко крајни корисници на договорниот орган- ВП 2803/50 Скопје, .

Носителот на набавката е должен согласно Законот за данок на додадена вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14), данокот на додадена вредност, посебно да го пресмета и искаже во доставената фактура, а паѓа на товар на договорниот орган.

#### **ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

##### **Член 3**

Овој довор е со важност 12 месеци од денот на склучувањето.

#### **ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОР**

##### **Член 4**

Навременото и квалитетно извршување на Договорот, носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од реномирана банка наплатлива на прв повик.

Висината на банкарската гаранција изнесува 5% од вкупната вредност на овој договор со пресметан ДДВ наведен во член 2 на овој договор, издадена од реномирана банка избрана од носителот на набавката, најдоцна 7 дена од склучување на договорот.



Гаранцијата се наплаќа во следните случаи:

- доколку носителот на набавката не го почитува договорениот рок за испорака на стоките утврден во член 5 од овој Договор.
- во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачаните стоки.
- во случај на раскинување на договорот по вина на носителот на набавката.

Гарнацијата за извршување на договорот во услови на навремено и квалитетно извршување на договорот, му се враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на договорот.

Доколку носителот на набавката не ја достави банкарската гаранција во висина и во рок утврдени во став 2 од овој член, договорниот орган на Електронскиот систем за јавни набавки ќе објави негативна референца за носителот на набавката и има право еднострано да го раскине договорот.

Банкарската гаранција е со важност од 12 месеци и 14 дена од денот на склучување на овој договор.

## **ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКАТА**

### **Член 5**

Носителот на набавката се обврзува средствата од член 1 наведени во Техничка спецификација во Прилог на овој Договор да ги испорача на крајните корисници на договорниот орган и тоа во рок до **4 месеци од потпишување на договорот да достави писмено известување дека е спремен за испорака на целата количина** и веднаш по квалитативниот прием од страна на ОКК да ја испорача целата количина. **При квалитативниот прием носителот на набавка се обврзува до Договорниот орган да ги достави сите сертификати за побараните стандарди во Техничка спецификација за Дел 1 од постапката – Летна апинистичка опрема.** Испораката се смета за извршена со денот на приемот на средствата и потпишување на записникот за извршено примопредавање на средствата од страна на овластени лица на крајните корисници и носителот на набавката.

Носителот на набавката се обврзува средствата од член 1 наведени во Спецификациите во Прилог на овој Договор да ги испорача до крајните корисници на договорниот орган – ВП 2803/50 Скопје, во количина како што е наведено во спецификациите во прилог на овој Договор.

Испораката на производите се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од овластеното лице на договорниот орган и овластеното лице на носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен во случај на настапување на виша сила, меѓународни забрани и блокади, на договорниот орган и неговите крајни корисници да му даде третман на најповолен купувач, односно приоритет во снабдување со средствата од член 1 наведени во Спецификациите во Прилог на овој Договор.

## **ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 6**

Во случај на доцнење на испораката на средствата или неизвршување на испораката на средствата од член 1 наведени во Технички спецификации во Прилог на овој Договор, од страна на носителот на набавката, договорниот орган има право на надомест на штета.

## **ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА**

### **Член 7**

При изготвувањето на фактурата носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на договорниот орган, место, седиште, број и датум на Договорот;
- количини со опис на средствата;

- единечна договорна цена за средствата;
- вкупна цена на производите;
- пресметка за ДДВ;
- вкупна цена за исплата на фактурата и
- валута на плаќање

## НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 8

Плаќањето на средствата од член 1 наведени во Техничка спецификација во Прилог на овој Договор го врши договорниот орган, по фактура доставена по извршениот приемот на испорачаните средства по динамика утврдена во член 5 став 1 од овој Договор во рок од 30 дена.

Носителот на набавката се обврзува веднаш по испораката на средствата до крајните корисници на договорниот орган ВП 2803/50 Скопје да достави фактура со прилог:

- записник за извршен квалитативен и квантитативен прием на средствата, потпишан од претставници од договорниот орган и носителот на набавката и
- две (2) испратници потпишани од крајниот корисник - примател на средствата.

## КВАЛИТЕТ НА СРЕДСТВАТА

### Член 9

Квалитетот на испорачаните средства мора да одговара на карактеристиките и сите барања дадени во Техничките спецификации од тендерската документација, техничката понуда од носителот на набавката и стандардите побарани во Техничката спецификација за Дел 1 – Летна апинистичка опрема. Квалитетот го гарантира носителот на набавката во рамки на утврдените стандарди на производителот.

## КВАНТИТАТИВЕН И КВАЛИТАТИВЕН ПРИЕМ

### Член 10

Носителот на набавката превзема потполна одговорност за квалитетот на средствата од Техничката спецификацијата во Прилог на овој Договор и се обврзува истите во потполност да одговараат на квалитетот специфициран во член 9 на овој Договор.

Квалитативен прием на средствата од Спецификацијата во Прилог на овој Договор врши Одделението за контрола на квалитет, претставник од Одделението за менаџмент и набавки и од крајниот корисник на договорниот орган ВП 2990 Скопје **согласно важечките прописи и стандарди на производителот и наведеното во колона бр. од Спецификациите во Прилог на овој Договор.**

Во текот на квалитативниот прием се утврдува квалитетот на средствата согласно одредбите од член 9 на овој Договор и се сочинува записник за квалитативен прием.

Квантитативен прием на средствата по вид и количина средствата од член 1 наведени во Спецификациите во Прилог на овој Договор вршат крајните корисници на договорниот орган врз основа на записник за квалитативен прием и испратница, потпишани од двете договорни страни.

Доколку дојде до неисправности, како последица на скриени маани, грешка во материјалот или лоша изработка, носителот на набавката ќе ги признае и овие рекламации. Ваквите грешки би ги утврдила комисија составена од двете страни.

За комплетирање на досието на постапката за набавка на производите кои се предмет на овој Договор потребно е веднаш по извршениот квалитативен и квантитативен прием до Секторот за логистика - Одделение за менаџмент и набавки крајните корисници - да достават фотокопија од записник за квалитативен прием и испратница.

## **ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА**

### **Член 11**

Носителот на набавката е должен да ги испорача средствата на договорниот орган во времето и местото утврдени со овој Договор, со квалитет согласно член 9 од овој Договор. Носителот на набавката ја извршил обврската од став 1 на овој член, кога средствата ќе ги испорача на договорниот орган, во времето и местото утврдени со овој Договор.

## **АМБАЛАЖА**

### **Член 12**

Носителот на набавката се обврзува средствата од член 1 наведени во Техните Спецификации во Прилог на овој Договор да ги испорача во оригинална амбалажа на производителот. Амбалажата е гратис.

## **РЕКЛАМАЦИЈА**

### **Член 13**

Носителот на набавката ќе ги признае рекламациите кои потекнуваат како последица на скриени маани, грешка во материјалот или лоша изработка во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на производите.

Скриените мани, грешките во материјалот или лошата изработка ги утврдуваат овластени лица од двете договорни страни.

Доколку во рок од 30 дена носителот на набавката не ја отстрани рекламацијата на средствата, истиот е должен да изврши замена на рекламираните средства со нови на свој трошок.

## **ДОГОВОРНА КАЗНА**

### **Член 14**

Во случај на задоцнување на испораката на средствата, носителот на набавката е должен да му плати на договорниот орган пенали во висина од 2 промила дневно, а пеналите не можат да бидат поголеми од 5% од вредноста на овој договор.

Носителот на набавката е ослободен од обврската за плаќање на пенали, ако задоцнувањето е последица на виша сила (елементарни непогоди од поголем размер) и меѓународни забрани и блокади. Во овие случаи, носителот на набавката е должен без одлагање, а најдоцна во рок од 8 дена по дознавањето за тоа да го известува договорниот орган по писмен пат, а потоа договорно ќе се утврди нов рок на испорака на договорените средства.

Во случај да носителот на набавка да не ги испорача договорените средства, а договорниот орган е временски принуден да ги има истите, договорниот орган го задржува правото средствата да ги купи од друг носител на набавка со тоа што доколку се јави разлика во цената на производите од Договорот, истата е на товар на носителот на набавката.

## УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 15

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

### Член 16

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, ќе и остави примерен дополнителен рок од 10 (десет) дена за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

### Член 17

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да му остави на Носителот на набавката, дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

### Член 18

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штетата.

### Член 19

Доколку Носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска од Договорот, Договорниот орган може во разумен рок, да го раскине Договорот во поглед на сите идни обврски, ако од дадените околности е очигледно дека и тие нема да бидат исполнети.

Договорниот орган може да го раскине договорот не само во поглед на идните обврски, туку и во поглед на веќе исполнетите обврски, ако нивното исполнување без изостанатите исполнувања не е од интерес за него.

### Член 20

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

### Член 21

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

### Член 22

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

### Член 23

Договорот ќе се смета за раскинат со денот на добивањето на писменото известување за раскинување на договорот.

## **ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ**

### **Член 24**

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој Договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат или дополнат со склучување на анекс кон договорот.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

### **Член 25**

Договорните страни немаат право своите обврски да ги пренесат на трета страна, без взаемна писмена согласност.

### **Член 26**

Ако нешто не е изрично одредено со овој договор, за двете договорни страни важат одредбите од Законот за облигационите односи.

Во случај на спор, кој не може да се реши со договарање помеѓу страните, ќе решава надлежниот суд во Скопје.

Овој Договор е изработен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои 2 (два) за носителот на набавката а 4 (четири) на договорниот орган.

**НОСИТЕЛ НА НАБАВКА**

---

**ДОГОВОРЕН ОРГАН**

---

Напомена: Договорниот орган го задржува правото на измена на Моделот на договорот за предметната набавка

#### IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

Врз основа на Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 18/3- , објавен во ЕСЈН и Службен весник на РСМ за доделување на договор за јавна набавка на Летна алпинистичка опрема согласно техничката спецификација составен дел на тендерска документација со спроведување на отворена постапка со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација која ја подигнавме од договорниот орган, ја поднесуваме следнава:

### П О Н У Д А

#### IV.1. ОПШТ ДЕЛ

IV.1.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

IV.1.2. Контакт информации:

Адреса: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Е-пошта: \_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_

IV.1.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

IV.1.4. Жиро сметка /Банка: \_\_\_\_\_

IV.1.5. Даночен број: \_\_\_\_\_

IV.1.5. Матичен број: \_\_\_\_\_

IV.1.6. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со цените и роковите на испорака дефинирани во Листата на цени.

IV.1.7. Нашата понудата е составена од следниве делови:

- пополнет образец на Понуда составена од IV.1 ОПШТ ДЕЛ и IV.2 ТЕХНИЧКА ПОНУДА, ДЕЛ IV.3 ФИНАНСИСКА ПОНУДА СО ЛИСТА НА ЦЕНИ,
- документи за докажување на личната состојба,
- документ за докажување на способноста за вршење на професионална дејност,
- парафиран модел на договор,
- изјава за сериозност,
- изјава за независна понуда,
- договор за групна понуда [доколку се работи за група на понудувачи],

## IV.2 ТЕХНИЧКА ПОНУДА,

IV.2 1. Согласно сме да ги понудиме следниве стоки:

IV.2 2. Објаснување за пополнување на техничка понуда:

-При пополнување на техничката понуда потребно е да се даде целосен опис на понуденото средство кое треба да ги исполни сите барања од Техничките спецификации . При тоа треба да дадете точни параметри односно да не го препишувате распонот даден во описот од Техничките спецификации. Треба да дадете точни параметри во деловите каде се наведени минималните барања, без притоа да го користите зборот “минимум”.

**Пример:** Во точка 1 од дел 1 се бара дебелина на јаже: 9.8мм – 10,5 мм, вие треба да ја наведете ТОЧНА димензија без распон. Во истата точка се бара должина на јажето минимум 60м, вие треба да ја наведете точната должина без да го користите зборот “минимум”

-Податоци за стандардите не треба да пополнувате бидејќи исполнувањето на стандардите го потврдувате со изјава за Техничка понуда.

### ДЕЛ бр.1 Летна апинистичка опрема

Ред. бр.	Назив (Опис) на средствата	Комплетен опис на понуденото средство (тип, марка, производител, земја на потекло и технички карактеристики)
1	2	3
1.	Јаже динамичко (Dynamic rope) <ul style="list-style-type: none"><li>- Дебелина на јаже: 9.8 мм - 10,5 мм;</li><li>- Должина: минимум 60 м;</li><li>- Материјал: полиамид, најлон или адекватен;</li><li>- Елонгација динамичка (Ед): Ед ≈ 30 %;</li><li>- Елонгација статичка (Ес): Ес ≈ 5 %;</li><li>- Тежина по метар (М): М &lt; 75 г/м;</li></ul> Сертификат/стандард: EN 892, UIAA 101 или меѓународно признат	
2.	Јаже полустатичко 10,5 мм, 60 м (Half-Static rope 10,5 mm, 60 m) <ul style="list-style-type: none"><li>- Дебелина на јаже: 10,5 мм;</li><li>- Должина: минимум 60 м;</li><li>- Материјал: полиестер, полиамид, најлон или адекватен;</li><li>- Елонгација статичка (Ес): Ес ≈ 2,5 - 4 %;</li><li>- Тежина по метар (М): М &lt; 75 г/м;</li><li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, EAC, NFPA</li></ul>	

	1983 Technical Use или меѓународно признат.	
3.	<p>Јаже статичко 10,5-12,5 мм, 100 м (Static rope 10,5-12,5 mm, 100 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 10,5 мм - 12,5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 100 м;</li> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Тежина по метар (M): <math>M &lt; 105</math> г/м;</li> <li>- Елонгација статичка (Ec): <math>Ec \approx 1 - 4</math> %;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, EAC или меѓународно признат.</li> </ul>	
4.	<p>Јаже помошно 7 мм, 10 м (Accessory cords 7 mm, 10 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 7 мм;</li> <li>- Должина: минимум 10 м;</li> <li>- Тежина по метар (M): <math>M &lt; 40</math> г/м;</li> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 564, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	
5.	<p>Јаже помошно 10 мм, 5 м (Accessory cords 10 mm, 5 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.5 мм - 10.5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 5 м:</li> <li>- Тежина по метар (M): <math>M &lt; 80</math> г/м;</li> <li>- Материјал: полиестер, полиамид, најлон или адекватен;</li> <li>- Елонгација статичка (Ec): <math>Ec \approx 2 - 4</math> %;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, EAC или меѓународно признат.</li> </ul>	
6.	<p>Помошно јаже за обезбедување (Зипер) (Progression lanyard)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.5 мм - 10.5 мм;</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Должина на едниот крај: 30 см - 80 см;</li> <li>- Должина на другиот крај: 60 см - 90 см;</li> <li>- Материјал: полиамид, најлон или адекватен;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 354, или ЕАС или меѓународно признат</p>	
7.	<p>Лента, гуртна (Sling, Webbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кинење - носивост (Н): <math>H &gt; 20 \text{ KN}</math>;</li> <li>- Должина (д): <math>1.2 \text{ м} &lt; д &lt; 2 \text{ м}</math>;</li> <li>- Тежина по метар (М): <math>M &lt; 150 \text{ г/м}</math>;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 566, CE EN 795 В, или ЕАС или меѓународно признат.</li> </ul>	
8.	<p>Карабин обичен, незаклучувачки (Non locking gate, carabiner)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>23 \text{ KN} &lt; H &lt; 25 \text{ KN}</math>;</li> <li>- Отвор на врата - капацитет(К): <math>K &gt; 20 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Материјал: алиминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12275 type В, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	
9.	<p>Карабин заклучувачки, голем (Locking gate carabiner, big)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>24 \text{ KN} &lt; H &lt; 35 \text{ KN}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 85 \text{ г}</math>;</li> <li>- Заклучувачки систем: SCREW-LOCK;</li> <li>- Материјал: алиминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, ЕАС, или NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	
10.	Карабин самозаклучувачки, голем	

	<p>(Self locking gate carabiner, big)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 23 КН &lt; Н &lt; 35 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 90 г;</li> <li>- Заклучувачки систем: TRIACT-LOCK или TWIST-LOCK;</li> <li>- Материјал: алиминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, CE EN 12275 type H, EAC, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	
11.	<p>Карабин челичен заклучувачки 12 мм (Locking gate steel carabiner 12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 35 КН &lt; Н &lt; 55 КН;</li> <li>- Заклучувачки систем: SCREW-LOCK;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 300 г;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC или меѓународно признат.</li> </ul>	
12.	<p>Макара единечна - метална (Single Rock Climbing Pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): Н &gt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 400 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 12278 или меѓународно признат</p>	
13.	<p>Макара дупла - метална (Double Rock Climbing Pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): Н &gt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 600 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен</li> </ul>	

	<p>на корозија;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12278 или меѓународно признат.</li> </ul>	
14.	<p>Алатка за обезбедување при кревање (Progress capture pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (H): <math>H &gt; 10 \text{ KN}</math>;</li> <li>- Компатибилност со дијаметар (D) на јаже: <math>7,5 \text{ mm} &lt; D &lt; 13 \text{ mm}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 567, UIAA или меѓународно признат</p>	
15.	<p>Алатка за обезбедување при кревање - Reverso (Multipurpose belay/rappel device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (D) на јаже: <math>7,5 \text{ mm} &lt; D &lt; 11 \text{ mm}</math>;</li> <li>- Тежина (M): <math>M &lt; 100 \text{ g}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 15151-2, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	
16.	<p>Алатка за спуштање и обезбедување при качување-Grigri (Belay device with assisted braking)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (D) на јаже: <math>8,9 \text{ mm} &lt; D &lt; 11 \text{ mm}</math>;</li> <li>- Тежина (M): <math>M &lt; 300 \text{ g}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 15151-1, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	
17.	<p>Качувалка рачна (Ergonomic handled ascender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (D) на јаже: <math>8 \text{ mm} &lt; D &lt; 15 \text{ mm}</math>;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 300</math> г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	
18.	<p>Индустриска алатка за подигање и спуштање - I'Ds (Compact self-braking descender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: <math>10 \text{ мм} &lt; Д &lt; 12 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 700</math> г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: ): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC.или меѓународно признат.</li> </ul>	
19.	<p>Повеќенаменска шепа (Paw Rigging plate - M)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>35 \text{ КН} &lt; Н &lt; 55 \text{ КН}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 500</math> г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE, NFPA 1983 General Use или меѓународно признат.</li> </ul>	
20.	<p>Експреси-комплекти - 2 карабини со платнет продолжеток (Quickdraws)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 карабини со платнет продолжеток;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>20 \text{ КН} &lt; Н &lt; 35 \text{ КН}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12275, EN 566 или меѓународно признат.</li> </ul>	
21.	<p>Клин експанзионен 10 мм - 12 мм (Rock Climbing Stainless Steel Anchor Set Hanger Expansion Bolt Hanger Piton 10-12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дијаметар на клин (Д): 10 мм &lt; Д &lt; 12 мм;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 15 КН &lt; Н &lt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 150 г;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 959 или меѓународно признат.</li> </ul>	
22.	<p>Алка сигурносна, алпинистичка (за анкер) Climbing Anchor Bolt Hanger Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дијаметар (Д): 10 мм &lt; Д &lt; 12 мм;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 15 КН &lt; Н &lt; 30 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 100 г;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 795 А, EN 959 или меѓународно признат.</li> </ul>	
23.	<p>Спушталка (Stop Desender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 8 мм &lt; Д &lt; 14 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 500 г;</li> <li>- Минимално влечење товар: 100 кг;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 341 или меѓународно признат.</li> </ul>	

24.	<p>Фаќалка шестоаголна (Climbing, mount. hexcentric, nuts)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кинење - носивост (Н): <math>H &gt; 6 \text{ KN}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>25 \text{ г} &lt; M &lt; 200 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал:алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 12270 или меѓународно признат.</li> </ul>	
25.	<p>Блокери (Rope Grab Protect)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: <math>8 \text{ мм} &lt; D &lt; 14 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 300 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал:челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 12841, EN 567 или меѓународно признат.</li> </ul>	
26.	<p>Појас алпинистички, целосен (Full body harness climbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Носивост: минимум 250 кг;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 900 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал: Зајакнат полиестер или адекватен, водоотпорен и издржлив;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12277, UIAA 105 или меѓународно признат.</li> </ul>	
27.	<p>Појас алпинистички, полупојас (Half body harness climbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Носивост: минимум 250 кг;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 900 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал: Зајакнат полиестер или адекватен, водоотпорен и издржлив;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12277, CE EN 358 или меѓународно признат.</li> </ul>	

28.	<p>Наглавна светилка (Headlamp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: пластика, алуминиум или адекватен;</li> <li>- Напојување со ААА батерии од 1.5 В;</li> <li>- Да е опремена со ЛЕД диоди;</li> <li>- Да има адаптер за поставување на глава/шлем.</li> </ul>	
29.	<p>Шлем алпинистички (Helmet alpinistic)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: трвда пластика или адекватен;</li> <li>- Отпорен на механички удар на карпи или на пад;</li> <li>- Да има амортизирачки перничња или ленти на внатрешната страна;</li> <li>- Да има систем за закопчување;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 500</math> г;</li> <li>- Да не е балистички.</li> </ul>	
30.	<p>Ракавици алпинистички (Alpine leather gloves-rappelling)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: кожа или комбинација со кожа;</li> <li>- Отпорни на температура и водоотпорни;</li> <li>- Да заштитуваат од триење на јаже и механички повреди.</li> </ul>	
31.	<p>Носилка за спасување-платнена (Rescuer canvas mattress)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: зајакнат полиуретански или адекватен композитен материјал;</li> <li>- Да овозможува брзо и ефикасно фиксирање на тело;</li> <li>- Да поседува систем она каиши за фиксирање;</li> <li>- Должина: мин. 1.8 м;</li> <li>- Ширина: мин. 0.70 м.</li> </ul>	
32.	<p>Носилка за спасување-метална (Rescue sled - metal)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Да има мин. 4 каиши за фиксирање и 4 каиши за извлекување;</li> <li>- Должина на каиши за извлекување: мин. 1.5 м;</li> <li>- Должина на корпа: мин. 2 м;</li> <li>- Ширина на корпа: мин. 0.55 м.</li> </ul>	
33.	<p>Витло ПП за спасување луѓе (Fibre-Rope Winch)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работно оптеретување Максимум 250 кг на товар за влечење;</li> <li>- Максимално испитано оптеретување од 2000 кг.</li> <li>- Дијаметар за користење на јаже: од 10.5 мм до 11мм;</li> <li>- Пренослива торба и монтажна рачка за повлекување товар;</li> <li>- Високо цврста алуминиумска легура како основа на телото со монтажна поддршка на системот за блокирање и влечење и барабан со вградени запчаници и лагери од бронза.</li> </ul>	
34.	<p>Дупчалка батериска (Optimum Hammer drilling range)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Јачина: 36 Волти / 850 вртежи во минута во режим на дупчење со чекан.</li> <li>- Да има 3 режима на работа: чекан, дупчење со чекан и дупчење без чекан;</li> <li>- Да поседува систем за одстранување на прашина;</li> <li>- Батерија: Литиум.</li> </ul>	
35.	<p>Батерија резервна за дупчалка (Hilti LiIon battery)</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Батерија: Литиум 36 Волти;</li> <li>- Да биде оригинална или компатибилна за дупчалката.</li> </ul>	
36.	<p>Бургија видија Ф (10-12 мм) гарнитура (Hammer drill bits 10-12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: да овозможува ефикасно бушење во зајакнат бетон, карпи и сл.</li> <li>- Конекција: стандардна ТЕ-С (SDS Plus) и компатибилна со дупчалката;</li> <li>- Број на жлебови: 4 (четири);</li> <li>- Димензии: 10 мм - 12 мм.</li> </ul>	
37.	<p>Вреќа за спиење (трослојна) (Modular Sleep System (MSS))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: Трослоен GORE-TEX или адекватен материјал;</li> <li>- Да биде водоотпорна и обезбедува заштита од ветар;</li> <li>- Димензии: според ЕУ или УСА стандарди;</li> </ul>	
38.	<p>Подметач (Self inflating air pad.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Должина: 1.8 м - 2 м (20" - 25");</li> <li>- Ширина: 500 мм - 640 мм (20" - 25");</li> <li>- Дебелина: 38 мм - 51 мм (1.5" - 2").</li> </ul>	
39.	<p>Торбица за јажиња (Rope Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Капацитет: мин. 20 литри.</li> </ul>	
40.	<p>Ранец планинарски, 35 литри (35L Outdoor Backpack Mountaineering Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капацитет 35 литри;</li> <li>- Водоотпорен со појачани прерамки за носење;</li> <li>- Облоги на прерамките и појасниот дел со</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>перфорирана пена;</li> <li>- Дополнителни внатрешни и надворешни џебови</li> <li>- Да има дополнителни точки за прицврстување и рамка за грб.</li> </ul>	
41.	<p>Ранец планинарски, 50 литри (50L Outdoor Backpack Mountaineering Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капацитет 50 литри;</li> <li>- Водоотпорен со појачани прерамки за носење;</li> <li>- Облоги на прерамките и појасниот дел со перфорирана пена;</li> <li>- Дополнителни внатрешни и надворешни џебови;</li> <li>- Дополнителни точки за прицврстување и рамка за грб.</li> </ul>	

Потврдуваме дека техничките карактеристики на понудените стоки во делот на побараните стандарди во техничките спецификации ги исполнуваат барањата од стандардите.

Исто потврдуваме дека при испорака на стоките ќе ги доставиме сертификатите за побараните стандарди.

Истото го потврдуваме со посебна изјава за техничка понуда која е составен дел од оваа понуда.

**ДЕЛ бр.2 Чизми и патики апинистички**

<i>Ред. бр.</i>	<i>Назив (Опис) на средствата</i>	<i>Комплетен опис на понуденото средство (тип, марка, производител, земја на потекло и технички карактеристики)</i>
1	2	3
1	<p><b>Чизми и патики апинистички</b></p> <p><b>-Чизми алпинистички</b> (Mountaineering Boots):</p> <p>-Материјал: GORE-TEX и кожа, долен дел вибрам ѓон;</p> <p>-Да бидат со систем за врзување на класични врвци (без патент);</p> <p>-Полувисоки со меки перничииња за заштита на зглоб.</p> <p>-Големина:</p> <p>40 <u>6</u> пар;</p> <p>41 <u>12</u> пар.;</p> <p>42 <u>33</u> пар.;</p> <p>43 <u>43</u> пар.;</p> <p>44 <u>25</u> пар.</p> <p><b>-Патики, алпинистички</b> (Alpine snickers / Climbing shoes):</p> <p>-Материјал комбинација на кожа и синтетика и долен дел вибрам ѓон;</p> <p>-Големина:</p> <p>40 <u>5</u> пар.,</p> <p>41 <u>7</u> пар.,</p> <p>42 <u>20</u> пар.,</p> <p>43 <u>22</u> пар.,</p> <p>44 <u>10</u> пар.</p>	

*[Во оваа точка понудувачот ги наведува стоките кои ги нуди со сите потребни технички карактеристики на истите, а во согласност со техничките спецификации дадени во тендерската документација, како и тип, марка, производител и земја на потекло.]*

### IV.3 ФИНАНСИСКА ПОНУДА (ЛИСТА НА ЦЕНИ ВО ПРИЛОГ)

IV.3.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искажан посебно, за Дел 1 изнесува:

ДЕЛ 1	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Летна алпинистичка опрема		

(со букви) \_\_\_\_\_ денари, износ на ДДВ \_\_\_\_\_ денари.

IV.3.2. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искажан посебно, за Дел 2 изнесува:

ДЕЛ 2	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
Чизми и патики апинистички		

(со букви) \_\_\_\_\_ денари, износ на ДДВ \_\_\_\_\_ денари.

IV.3.3. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во листата на цени во прилог на тендерската документација.

IV.3.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

IV.3.5. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

Име и презиме

\_\_\_\_\_

(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

## Изјава за сериозност на понудата

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ одговорно \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_ на понудувачот \_\_\_\_\_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

Име и презиме

\_\_\_\_\_

(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

## Изјава за независна понуда

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот\* \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во / понудата за дел 1, 2 ... од \_ [да се наведе видот на постапката и договорот за јавна набавка и бројот на огласот/поканата]* ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр./ понудата за дел 1, 2 3... од постапката бр.* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
Име и презиме

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*\*

*[Изјавата се доставува одделно за секоја постапка и може во истата да се наведе на пр. Постапка за доделување на договор за јавна набавка на .....хартија за печатење по оглас бр. 01/2013]*

*\*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*\*\* Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Изјава за Техничка понуда за Дел 1 од постапката:

## ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ управител на \_\_\_\_\_ изјавувам дека при испоракта стоките за набавка по Оглас бр. \_\_\_\_\_ за Дел 1 од постапката – Летна алпинистичка опрема, ќе ги доставам сите барани сертификати за побараните стандарди во Техничката спецификација.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

Име и презиме

\_\_\_\_\_

(потпис)\*\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

**ЛИСТА НА ЦЕНИ за ДЕЛ бр.1 – , Летна алпинистичка опрема**

<i>Ред. бр.</i>	<i>Назив (Опис) на средствата</i>	Единечна мера	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1.	<p>Јаже динамичко (Dynamic rope)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.8 мм - 10,5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 60 м;</li> <li>- Материјал: полиамид, најлон или адекватен;</li> <li>- Елонгација динамичка (Ед): Ед ≈ 30 %;</li> <li>- Елонгација статичка (Ес): Ес ≈ 5 %;</li> <li>- Тежина по метар (М): М &lt; 75 г/м;</li> </ul> <p>- Сертификат/стандард: EN 892, UIAA 101 или меѓународно признат</p>	п-че	36			
2.	<p>Јаже полустатичко 10,5 мм, 60 м (Half-Static rope 10,5 mm, 60 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 10,5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 60 м;</li> <li>- Материјал: полиестер, полиамид, најлон или адекватен;</li> <li>- Елонгација статичка (Ес):</li> </ul>	п-че	72			



	<p>Ес ≈ 2,5 - 4 %;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тежина по метар (М): М &lt; 75 г/м;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, ЕАС, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>					
3.	<p>Јаже статичко 10,5-12,5 мм, 100 м (Static rope 10,5-12,5 mm, 100 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 10,5 мм - 12,5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 100 м;</li> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Тежина по метар (М): М &lt; 105 г/м;</li> <li>- Елонгација статичка (Ес): Ес ≈ 1 - 4 %;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, ЕАС или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	18			
4.	<p>Јаже помошно 7 мм, 10 м (Accessory cords 7 mm, 10 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 7 мм;</li> <li>- Должина: минимум 10 м;</li> <li>- Тежина по метар (М): М &lt; 40 г/м;</li> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 564, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	78			

5.	<p>Јаже помошно 10 мм, 5 м (Accessory cords 10 mm, 5 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.5 мм - 10.5 мм;</li> <li>- Должина: минимум 5 м:</li> <li>- Тежина по метар (М): <math>M &lt; 80</math> г/м;</li> <li>- Материјал: полиестер, полиамид, најлон или адекватен;</li> <li>- Елонгација статичка (Ес): <math>E_s \approx 2 - 4</math> %;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 1891 type A, ЕАС или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	59			
6.	<p>Помошно јаже за обезбедување (Зипер) (Progression lanyard)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дебелина на јаже: 9.5 мм - 10.5 мм;</li> <li>- Должина на едниот крај: 30 см - 80 см;</li> <li>- Должина на другиот крај: 60 см - 90 см;</li> <li>- Материјал: полиамид, најлон или адекватен;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 354, или ЕАС или меѓународно признат</p>	п-че	79			
7.	<p>Лента, гуртна (Sling, Webbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кинење - носивост (Н): <math>N &gt; 20</math> КН;</li> <li>- Должина (д): <math>1.2 \text{ м} &lt; д &lt; 2 \text{ м}</math>;</li> <li>- Тежина по метар (М): <math>M &lt; 150</math> г/м;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE</li> </ul>	п-че	158			

	EN 566, CE EN 795 B, или ЕАС или меѓународно признат.					
8.	<p>Карабин обичен, незаклучувачки (Non locking gate, carabiner)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>23 \text{ KN} &lt; \text{H} &lt; 25 \text{ KN}</math>;</li> <li>- Отвор на врата - капацитет(К): <math>\text{K} &gt; 20 \text{ mm}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12275 type B, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	268			
9.	<p>Карабин заклучувачки, голем (Locking gate carabiner, big)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>24 \text{ KN} &lt; \text{H} &lt; 35 \text{ KN}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>\text{M} &lt; 85 \text{ g}</math>;</li> <li>- Заклучувачки систем: SCREW-LOCK;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, ЕАС, или NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	384			

10.	<p>Карабин самозакчучувачки, голем (Self locking gate carabiner, big)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 23 КН &lt; Н &lt; 35 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 90 г;</li> <li>- Заклучувачки систем: TRIACT-LOCK или TWIST-LOCK;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, CE EN 12275 type H, EAC, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	175			
11.	<p>Карабин челичен заклучувачки 12 мм (Locking gate steel carabiner 12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 35 КН &lt; Н &lt; 55 КН;</li> <li>- Заклучувачки систем: SCREW-LOCK;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 300 г;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	54			
12.	Макара единечна - метална	п-че	18			

	<p>(Single Rock Climbing Pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>H &gt; 30</math> КН;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 400</math> г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 12278 или меѓународно признат</p>					
13.	<p>Макара дупла - метална (Double Rock Climbing Pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>H &gt; 30</math> КН;</li> <li>- Тежина (М): <math>M &lt; 600</math> г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12278 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	18			
14.	<p>Алатка за обезбедување при кревање (Progress capture pulley)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>H &gt; 10</math> КН;</li> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: <math>7,5 \text{ мм} &lt; D &lt; 13 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul> <p>Сертификат/стандард: CE EN 567, UIAA или меѓународно признат</p>	п-че	79			
15.	<p>Алатка за обезбедување при кревање - Reverso (Multipurpose belay/rappel</p>	п-че	79			

	device) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 7,5 мм &lt; Д &lt; 11 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 100 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 15151-2, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>					
16.	Алатка за спуштање и обезбедување при качување-Grigri (Belay device with assisted braking) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 8,9 мм &lt; Д &lt; 11 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 300 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 15151-1, UIAA или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	64			
17.	Качувалка рачна (Ergonomic handled ascender) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 8 мм &lt; Д &lt; 15 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 300 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> </ul>	п-че	49			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use или меѓународно признат.</li> </ul>					
18.	<p>Индустриска алатка за подигање и спуштање - I'Ds (Compact self-braking descender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 10 мм &lt; Д &lt; 12 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 700 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: ): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC.или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	26			
19.	<p>Повеќенаменска шепа (Paw Rigging plate - M)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): 35 КН &lt; Н &lt; 55 КН;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 500 г;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE, NFPA 1983 General Use или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	25			

20.	<p>Експреси-комплекти - 2 карабини со платнет продолжеток (Quickdraws)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 карабини со платнет продолжеток;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>20 \text{ КН} &lt; Н &lt; 35 \text{ КН}</math>;</li> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12275, EN 566 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	245			
21.	<p>Клин експанзионен 10 мм - 12 мм (Rock Climbing Stainless Steel Anchor Set Hanger Expansion Bolt Hanger Piton 10-12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дијаметар на клин (Д): <math>10 \text{ мм} &lt; Д &lt; 12 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>15 \text{ КН} &lt; Н &lt; 30 \text{ КН}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>М &lt; 150 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал: челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 959 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	245			
22.	<p>Алка сигурносна, алпинистичка (за анкер) Climbing Anchor Bolt Hanger Plate</p>	п-че	90			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дијаметар (Д): <math>10 \text{ мм} &lt; Д &lt; 12 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Отпор на кршење - носивост (Н): <math>15 \text{ КН} &lt; Н &lt; 30 \text{ КН}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>М &lt; 100 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал:челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 795 А, EN 959 или меѓународно признат.</li> </ul>					
23.	<p>Спушталка (Stop Desender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: <math>8 \text{ мм} &lt; Д &lt; 14 \text{ мм}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>М &lt; 500 \text{ г}</math>;</li> <li>- Минимално влечење товар: 100 кг;</li> <li>- Материјал:алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 341 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	8			
24.	<p>Факалка шестоаголна (Climbing, mount. hexcentric, nuts)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпор на кинење - носивост (Н): <math>Н &gt; 6 \text{ КН}</math>;</li> <li>- Тежина (М): <math>25 \text{ г} &lt; М &lt; 200 \text{ г}</math>;</li> <li>- Материјал:алуминиум или адекватен и отпорен</li> </ul>	п-че	18			

	<p>на корозија;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертификат/стандард: EN 12270 или меѓународно признат.</li> </ul>					
25.	<p>Блокери (Rope Grab Protect)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компатибилност со дијаметар (Д) на јаже: 8 мм &lt; Д &lt; 14 мм;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 300 г;</li> <li>- Материјал:челик или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Сертификат/стандард: EN 12841, EN 567 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	18			
26.	<p>Појас алпинистички, целосен (Full body harness climbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Носивост: минимум 250 кг;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 900 г;</li> <li>- Материјал: Зајакнат полиестер или адекватен, водоотпорен и издржлив;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12277, UIAA 105 или меѓународно признат.</li> </ul>	п-че	79			
27.	<p>Појас алпинистички, полупојас (Half body harness climbing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Носивост: минимум 250 кг;</li> <li>- Тежина (М): М &lt; 900 г;</li> </ul>	п-че	79			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: Зајакнат полиестер или адекватен, водоотпорен и издржлив;</li> <li>- Сертификат/стандард: CE EN 12277, CE EN 358 или меѓународно признат.</li> </ul>					
28.	<p>Наглавна светилка (Headlamp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: пластика, алуминиум или адекватен;</li> <li>- Напојување со AAA батерии од 1.5 В;</li> <li>- Да е опремена со ЛЕД диоди;</li> <li>- Да има адаптер за поставување на глава/шлем.</li> </ul>	п-че	79			
29.	<p>Шлем алпинистички (Helmet alpinistic)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: трвда пластика или адекватен;</li> <li>- Отпорен на механички удар на карпи или на пад;</li> <li>- Да има амортизирачки пернициња или ленти на внатрешната страна;</li> <li>- Да има систем за закопчување;</li> <li>- Тежина (M): M &lt; 500 г;</li> <li>- Да не е балистички.</li> </ul>	п-че	79			
30.	<p>Ракавици алпинистички (Alpine leather gloves-rappelling)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: кожа или</li> </ul>	п-че	187			

	<p>комбинација со кожа;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отпорни на температура и водоотпорни;</li> <li>- Да заштитуваат од триење на јаже и механички повреди.</li> </ul>					
31.	<p>Носилка за спасување-платнена (Rescuer canvas mattress)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: зајакнат полиуретански или адекватен композитен материјал;</li> <li>- Да овозможува брзо и ефикасно фиксирање на тело;</li> <li>- Да поседува систем она каиши за фиксирање;</li> <li>- Должина: мин. 1.8 м;</li> <li>- Ширина: мин. 0.70 м.</li> </ul>	п-че	2			
32.	<p>Носилка за спасување-метална (Rescue sled - metal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: алуминиум или адекватен и отпорен на корозија;</li> <li>- Да има мин. 4 каиши за фиксирање и 4 каиши за извлекување;</li> <li>- Должина на каиши за извлекување: мин. 1.5 м;</li> <li>- Должина на корпа: мин. 2 м;</li> <li>- Ширина на корпа: мин. 0.55 м.</li> </ul>	п-че	2			

33.	<p>Витло ПП за спасување луѓе (Fibre-Rope Winch)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работно оптеретување Максимум 250 кг на товар за влечење;</li> <li>- Максимално испитано оптеретување од 2000 кг.</li> <li>- Дијаметар за користење на јаже: од 10.5 мм до 11мм;</li> <li>- Пренослива торба и монтажна рачка за повлекување товар;</li> <li>- Високо цврста алуминиумска легура како основа на телото со монтажна поддршка на системот за блокирање и влечење и барабан со вградени запчаници и лагери од бронза.</li> </ul>	п-че	2			
34.	<p>Дупчалка батериска (Optimum Hammer drilling range)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Јачина: 36 Волти / 850 вртежи во минута во режим на дупчење со чекан.</li> <li>- Да има 3 режима на работа: чекан, дупчење со чекан и дупчење без чекан;</li> <li>- Да поседува систем за одстранување на прашина;</li> <li>- Батерија: Литиум.</li> </ul>	п-че	2			

35.	<p>Батерија резервна за дупчалка (Hilti LiIon battery)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Батерија: Литиум 36 Волти;</li> <li>- Да биде оригинална или компатибилна за дупчалката.</li> </ul>	п-че	2			
36.	<p>Бургија видија Ф (10-12 мм) гарнитура (Hammer drill bits 10-12 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: да овозможува ефикасно бушење во зајакнат бетон, карпи и сл.</li> <li>- Конекција: стандардна ТЕ-С (SDS Plus) и компатибилна со дупчалката;</li> <li>- Број на жлебови: 4 (четири);</li> <li>- Димензии: 10 мм - 12 мм.</li> </ul>	п-че	7			
37.	<p>Вреќа за спиење (трослојна) (Modular Sleep System (MSS))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: Трослоен GORE-TEX или адекватен материјал;</li> <li>- Да биде водоотпорна и обезбедува заштита од ветар;</li> <li>- Димензии: според ЕУ или УСА стандарди;</li> </ul>	п-че	119			
38.	<p>Подметач (Self inflating air pad.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Должина: 1.8 м - 2 м (20"-</li> </ul>	п-че	119			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>25");</li> <li>- Ширина: 500 мм - 640 мм (20"-25");</li> <li>- Дебелина: 38 мм - 51 мм (1.5" - 2").</li> </ul>					
39.	<p>Торбица за јажиња (Rope Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материјал: полиестер, најлон или адекватен;</li> <li>- Капацитет: мин. 20 литри.</li> </ul>	п-че	35			
40.	<p>Ранец планинарски, 35 литри (35L Outdoor Backpack Mountaineering Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капацитет 35 литри;</li> <li>- Водоотпорен со појачани прерамки за носење;</li> <li>- Облоги на прерамките и појасниот дел со перфорирана пена;</li> <li>- Дополнителни внатрешни и надворешни џебови</li> <li>- Да има дополнителни точки за прицврстување и рамка за грб.</li> </ul>	п-че	45			
41.	<p>Ранец планинарски, 50 литри (50L Outdoor Backpack Mountaineering Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капацитет 50 литри;</li> <li>- Водоотпорен со појачани прерамки за носење;</li> <li>- Облоги на прерамките и појасниот дел со перфорирана пена;</li> <li>- Дополнителни внатрешни и надворешни џебови;</li> </ul>	п-че	35			

	- Дополнителни точки за прицврстување и рамка за грб.					
	Вкупно без ДДВ со бројки					
	Вкупно без ДДВ со букви					

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

Име и презиме

\_\_\_\_\_

(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*



**ЛИСТА НА ЦЕНИ за ДЕЛ бр.2 - , Чизми и патики за алпинизам**

Ред. бр.	Назив (Опис) на средствата	Единечна Мера	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1	Чизми алпинистички (Mountaineering Boots): -Материјал: GORE-TEX и кожа, долен дел вибрам ѓон; -Да бидат со систем за врзување на класични врвци (без патент); -Полувисоки со меки перничкиња за заштита на зглоб. Големина: 40 <u>6</u> пар., 41 <u>12</u> пар., 42 <u>33</u> пар., 43 <u>43</u> пар., 44 <u>25</u> пар	п-че	119			
2	Патики, алпинистички (Alpine snickers / Climbing shoes): -Материјал комбинација на кожа и синтетика и долен дел вибрам ѓон; Големина: 40 <u>5</u> пар., 41 <u>7</u> пар., 42 <u>20</u> пар., 43 <u>22</u> пар., 44 <u>10</u> пар.	п-че	64			
	Вкупно без ДДВ со бројки					
	Вкупно без ДДВ со букви					

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

Име и презиме

\_\_\_\_\_

(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*